



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 26

Скопје, петок, 16 XII 1949 год.

Год. V

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса: „Службен весник на НР Македонија“ Пошт. фах 51. Скопје. Ракописите не се враќаат. Телефон на редакцијата и администрација 696.

Овој број чини 2 динари. Преплата за една година износи 250 дин., за едно полугодие 125 дин. Чековна сметка при Народна банка на ФНРЈ. Централа за НРМ — Скопје 8.901,812

240

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА УРЕДБИТЕ ДОНЕСЕНИ ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛ. 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ВЛАДАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ УРЕДБИ ПО ПРАШАЊАТА ОД НАРОДНОТО СТОПАНСТВО И ОБНОВАТА НА ЗЕМЈАТА ВО ВРЕМЕТО ОД 15 АПРИЛ 1949 ГОДИНА ДО 20 ОКТОВРИ 1949 ГОД.

Се потврдуват следните уредби на Владата на Народна Република Македонија донесени во времето од 15 април 1949 година до 20 октоври 1949 година врз основа на чл. 1 од Законот за овластување Владата на НРМ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на земјата и тоа:

1) Уредбата за задолжителен откуп на грав од реколтата 1949/50 година од 31-VIII-1949 година („Службен весник на НР Македонија“ бр. 19 од 16 IX 1949 год.);

2) Уредбата за задолжителен откуп на кромпир во економската 1949/50 година од 31 VIII 1949 год. („Службен весник на НР Македонија“ бр. 19 од 16 IX 1949 год.);

3) Уредбата за задолжителен откуп на оризовата арпа во економската 1949/50 година од 31-VIII 1949 год. („Службен весник на НР Македонија“ бр. 19 од 16 IX 1949 год.);

4) Уредбата за задолжителен откуп на млеко и преработки од млеко во 1949 година од 31 VIII 1949 год. („Службен весник на НР Македонија“ бр. 19 од 16 IX 1949 година);

5) Уредбата за укинување Главната дирекција за ауторемонт на Министерството за локален саобраќај од 31 VIII 1949 год. („Службен весник на НР Македонија“ од 16 IX 1949 год. бр. 10);

6) Уредбата за укинување на Средното земјоделско училиште по Демир Капија од 31 VIII 1949 год. („Службен весник на НР Македонија“ бр. 19 од 16 IX 1949 год.);

7) Уредба за укинување Главната дирекција за јавен Аутотранспорт при Комисијата за локален саобраќај при Владата на НР Македонија од 31 VIII 1949 год. („Службен весник на НР Македонија“ бр. 19 од 16 IX 1949 год.);

8) Уредбата за укинување Главната дирекција за откуп и промет со млеко и млечни производи со седиште во град Скопје од 31 VIII 1949 год. („Службен весник на НР Македонија“ бр. 19 од 16 IX 1949 год.);

9) Уредба за укинување Главната дирекција за откуп и промет со живина, јајца и перја со седиште во град Скопје од 31 VIII 1949 год. („Службен весник на НР Македонија“ бр. 19 од 16 IX 1949 год.);

10) Уредбата за укинување Главната дирекција за откуп и промет со емиш, зарзават и алкохолни пијалоци со седиште во град Скопје од 31 VIII 1949 год. („Службен весник на НР Македонија“ бр. 19 од 16 IX 1949 год.);

11) Уредбата за пренос на Главната дирекција за откуп на житарици, оризова арпа и фураж, Главната дирекција за откуп и промет со млеко и млечни производи, Главната дирекција за откуп и промет со емиш и зарзават и алкохолни пијалоци, Главната дирекција за откуп и промет со живина, јајца и перја, Главната дирекција за откуп и промет со кожи, волна и црева и Главната дирекција за откуп и промет со млеко и млечни производи со седиште лежност на Министерството за трговија и снабдување на НР Македонија во надлежност на Министерството за државни набавки на НР Македонија од 31 VIII 1949 год.

Скопје, 26 октоври 1949 година.

Секретар,
Кемал Сејфула с. р.

Претседател
Д-р Димитар Несторов с. р.

241

Врз основа чл. 25 ст. 5 во врска со чл. 26 од Законот за ловот („Службен весник на НРМ“ бр. 10/49 пропишувам

ПРАВИЛНИК

ЗА ДРЖАВНИТЕ ЛОВИШТА ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ

Член 1.

Државни ловишта од републиканско значење се онија ловишта што се како такви образовани со решение на Министер за шумарство.

Член 2.

Со државните ловишта од републиканско значење управува Министерот за шумарство. Министерот може да го предаде непосредно управувањето на такви ловишта на онија државни установи и претпријатија на чие земјиште се навога това ловиште, придржувајќи си право на надзор.

Член 3.

Главна задача на државните ловишта од републиканско значење е да го организират и вршат ловот и да служат како:

а) Узорни ловишта каде ќе се одгледува заштитена дивина;

б) Ловишта за расадишта на заштитената дивина, и
в) Ловишта за репрезентација во секторот на ловарството.

Член 4.

Во државни ловишта од републиканско значење треба да се стопанисува било со природно или со вештачко одгледување така, да бројната состојба на заштитената дивина се повиши и постојано да се одржава на оној најмалак број што го дозволуваат можностите за прехрана и другите природни услови.

Член 5.

Државни ловишта од републиканско значење ја извршуваат задачата да станат узорни расадилишта на заштитена дивина, со превземање мерки: за освежување на крвта, одржување на правилната соизмера на половите, застроелување на болна и заразна дивина, оплеменување на дивината и т. н. со цел да се дивината одржува во добра здравствена и квалитативна состојба и да се дивината исползува на најрационален начин.

Државните ловишта од републиканско значење служат и за квалитетно и квантитетно подигање на дивината и тоа првенствено за подобрување на останалите ловишта, за извоз на жива и мотва дивина, кожи и крзна, за одгледување дивина со скапоцено крзно и одомаќинување на онија видови дивина, што ги нема во Народна Република Македонија, а можат да се развијат.

Член 6.

Задачата од чл. 3 под в ќе се извршува со подготвување на ловот било заеднички (на ниска дивина) ,било поединечно (на висока дивина) во рамките на предложениот и одобриот план за застрелување.

Член 7.

Одгледување на ловот со цел на државна репрезентација одобрува Претседателство на Владата, а технички ги спроведува органот што управува со дотичното ловиште.

Член 8.

Ловот во државни ловишта од републиканско значење може да се врши само по постоеките законски прописи за ловот на територијата на Народна Република Македонија.

Член 9.

Во државните ловишта од републиканско значење во кои што има елени, срњи и дивни кози, забрането е да се лови со кучиња бракирици.

Ловот на оваа дивина дозволен е само со наближување, со метерис, доведување со коли и со водење на застрел само со кугла.

Во ловиштата во кои што има покрај набројаната дивина, и дивни свињи, дозволено е овие да се ловат со кучиња што се нарочно научени да гонат само ваква дивина, а не и друга.

Член 10.

Трошките за уредување и издршка на државните ловишта од републиканско значење со кои директно управува Министерот за шумарство паѓат на терет на буџетот на Министерството за шумарство, а на другите ловишта на терет на установите или на претпријатијата што раководат со тие ловишта.

Член 11.

Со дивината застрелана во државните ловишта од републиканско значење се располага по начин: на ловците што земат учество во ловот им припаѓа најповеќе по 2 парчиња ниска дивина и трофеј од висока дивина а друго ќе се уновчи по ценовникот што ќе важи во време на продавањето, во полза на онза установа или претпријатие што раководи со дотичното ловиште.

Член 12.

Дивината се дели на висока и ниска.

Во висока дивина спаѓа:

- а) од дивина со влакна: елен, срна, дива коза, дива свиња, мечка и рис.
- б) од дивина со перја: голем тетреб, мал тетреб, голема дроплја, ждрал, орел и лебед.

Се друго е ниска дивина.

Член 13.

Растрелување на поделни парчиња висока дивина на поедини лица одобрува Министерот за шумарство во ловишта со кои управува Министерот за шумарство, со накнада спрема ценовникот што ќе биде пропишан секоја година за отстрел на поедини видови дивина најдоцна два месеца пред почетокот на дозволеният лов на таква дивина. За другите ловишта од републиканско значење тоа одобрение го дават по ист ценовник, установата или претпријатието што раководи со тоа ловиште.

Растрелување на болна или закржљана дивина ќе вршат службениците од управата на ловиштето по службена должност, а исто така прекомерно намножена висока дивина со цел на одржување на правилна сразмера на половите. Ако за тоа застрелување не се јави доволен број на ловци застрелување ќе се врши со дозвола во смисол на прописите од чл. 14 од овој правилник. На таков начин застрелана дивина и припаѓа на управата на ловиштето.

Член 14.

Кој што сака да изврши застрелување по чл. 13 треба да поднесе прописно таксирана молба до органот што е надлежен да го одобри тоа застрелување. След подадената молба се донесува решение од надлежната установа во рок од 8 дена. Молителот ќе биде повикан со извештај за донесено решение за застрелување, во рок од 8 дена за да го даде одредениот износ за застрелување. След уплатата на одредената такса ќе му се издаде на молителот дозвола за отстрел по формуларот што ќе се пропише накнадно од Министерот за шумарство. Ако молителот не го положи во тој срок одредениот износ, ќе се смета дека е одустанал од молбата.

Член 15.

Со издадената дозвола, во која што мора да биде точно означен бројот видот и квалитетот на дивината, како и време кога ќе се изврши ловот ловцијата ќе се испрати до ловиштето од надлежниот пазач на ловиштето. Одобреното застрелување на висока дивеч ловциите можат да го извршат само при следење на одредено лице од страна на управата на ловиштето и во време што му е во Дозволата означено.

Ако не биде ловецот во одредено време на лов во ловиштето или ако дојде па не го исползува доследно одобрението, ќе му се врати положениот износ за застрелување.

Ранета дивина се смета како застрелана ако се најде крв по трагот.

Од висока дивина со влакна, отепана со дозвола, на ло-

вецот му припаѓат само трофеите а од висока перјаста дивина цели парчиња како трофеј. Месото на високата дивина со влакна се уновчува по постоекиот ценовник а првенствено право на откуп му припаѓа на ловецот што е застрелал.

Член 16.

Ако ловцијата застрела дивина која што вреди повеќе од онаа за која што му е издадена дозвола, а противно на опомената на пратителот, ќе биде должен да плати двострук пропишан износ за таква дивина.

Член 17.

Како трофеј се сметаат: кај елен, срна, дива коза и диво-јарец роговите со целата глава, кај дивите свињи клбовите, мечките и рисовите ногите, кај ниската перната дивина целата дивеч. Освен тоа кај елени, дивни јарци, дивни кози и дивни свињи и долгите влакна од вратот или 'рбетот.

Ловецот ако сака може да добие со роговите и главата на елените, срните, дивите јарци, и дивите кози или дивите свињи кожата од целиот врат заедно со главата поради исполнување и препарирање.

Член 18.

За секое ловиште од републиканско значење, без оглед под чие раководство се навоѓа, се води матична книга на ловиштето.

Матична книга на ловиштето ја води оној орган што раководи со ловиштето а по формуларот што ќе се пропише накнадно од Министерот за шумарство.

Член 19.

За пазење на ловиштето, одгледување и заштита на дивината управата ќе постави сеодветен број пазачи на ловиштето.

Член 20.

Пазачите и персоналот на ловиштето немаат право да во ловиштето што го пазат ловот поединечно заштитената дивина.

Член 21.

Службениците од управата на државните ловишта од републиканско значење нарочно се должни да уништуваат штетната и грабежливата дивина, зверови и нивните младунци и јајца, за што им припаѓа одделно награда во пари и муниција пропишана со посебен ценовник кој ќе го пропише накнадно Министерот за шумарство.

Службениците од управата на државното ловиште не морат да бидат членови на ловечки друштва, но морат да бидат снабдени со специјални дозволи за лов издадени од Министерството за шумарство во согласност со Министерството на внатрешните работи на НРМ. Дозволите гласат на име и не се пренесуваат на друго име.

Член 22.

Во однос на дивината за која што во решението за привремената забрана на ловот и отстрелот на некои врсти од заштитената дивина бр. 8131 од 27 X 1948 год. („Службен весник на Народна Република Македонија“ бр. 34)/48 е забранен ловот. Забраната на ловот и отстрелот и понатаму важи.

Член 23.

Овој правилник влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 1889, 28 X 1949 год., Скопје.

Министер
за шумарство на НРМ
В. Ѓоргов с. р.

242

Врз основа на чл. 79 ст. 2 од Уставот на НРМ, по предлог од Министерот за социјални грижи, Владата на Народна Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНИВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА СОВЕТОТ ЗА ЗАШТИТА НА МАЈКИ И ДЕЦА ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ

1) При Министерството за социјални грижи на Народна Република Македонија се оснива Совет за заштита на мајки и деца.

2) Советот има особено за задача да ги проучува проблемите од областа на заштитата на мајки и деца и да предлага конкретни мерки за нивното решавање, како и за ускладување дејноста на државните органи и општествените

организации во таа област.

3) Советот се состои од претседател, секретар и потребен број членови, кои што ги именува Претседателот на Владата на НРМ.

4) Советот има свој секретаријат за вршење работи на Советот со потребен број административен персонал.

5) Советот има своја претсметка на приходите и расходите на Министерството за социјални грижи.

Наредбодател за извршување на претсметката е претседателот на Советот.

6) Поблиски одредби за организацијата и работењето на Советот ќе пропише Министерот за социјални грижи.

7) Ова решение влегува во сила веднаш.

Број 4349 5 VIII 1949 год. Скопје.

Претседател на Владата на НРМ,
Лазар Колишевски, с. р.

Министер за социјалните грижи,
Реис Шакири, с. р.

243

Врз основа на точ. 3 од Решението на Владата на Народна Република Македонија за оснивање и работење на Советот за заштита на мајки и деца при Министерството за социјални грижи на НРМ, Претседателот на Владата на Народна Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ЗАШТИТА НА МАЈКИ И ДЕЦА

I. — За Претседател на Советот за заштита на мајки и деца при Министерството за социјални грижи се именува: ВЕРА АЦЕВА, Министер на земјоделието;

II. — За Секретар на Советот се именува:

РЕИС ШАКИР, Министер на социјалните грижи;

III. — За членови на Советот се именуваат:

1) Димче Мире, Министер на просветата;

2) Д-р Вукашин Попадик, Министер на народното здравје;

3) Боге Кузмановски, Министер на трудот;

4) Димче Зографски, Претседател на Комитетот за надворешна трговија при Владата на НРМ;

5) Крсте Марковски, Претседател на Централниот Комитет на младината;

6) Миле Делев, секретар на Главниот одбор на ССМ;

7) Родна Горгова, Главен одбор на АФЖ.

Број 4350 5 VIII 1949 година Скопје.

Претседател на Владата на НРМ,
Лазар Колишевски, с. р.

244

Врз основа на точка 3 од Решението на Владата на НРМ за оснивање и работење на Советот за заштита на мајки и деца при Министерството за социјални грижи на НРМ, Претседателот на Владата на Народна Република Македонија го донесува следното

РЕШЕНИЕ

За разрешавање од должноста на претседателот и членовите на Советот за заштита на мајки и деца при Министерството за социјални грижи на НРМ и именување на нов претседател и нови членови

I. На Советот за заштита на мајки и деца при Министерството на социјални грижи на НРМ се разрешават од должноста им;

1) Претседателот ВЕРА АЦЕВА; и членовите:

2) БОГЕ КУЗМАНОВСКИ;

3) РОДНА ГОРГОВА; и

4) МИЛЕ ДЕЛЕВ.

II. Се именуваат, и тоа:

1) За Претседател на Советот ДИМЧЕ МИРЕ, Министер за просвета и за нови членови:

2) ЦАВЕР КОДРА, Министер на трудот;

3) БЛАГА ПОПОВСКА, од Главниот одбор на АФЖ; и

4) КОЦЕ БЕЛЧЕВ, од Главниот одбор на ССМ.

Решението на Претседателот на Владата на НРМ бр. 4350/49 од 5 VIII 1949 година, во останалиот дел останува во сила.

Број 4350 5 XI 1949 година Скопје.

Претседател на Владата на НРМ
Лазар Колишевски, с. р.

Министер на социјалните грижи,
Реис Шакири, с. р.

245

Врз основа на точка 6 од решението на Владата на Народна Република Македонија за оснивање и работење на Советот за заштита на мајки и деца при Министерството за социјални грижи, под број 4319 од 5 август 1949 година, Министерот на социјални грижи на Народна Република Македонија пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СОВЕТОТ ЗА ЗАШТИТА НА МАЈКИ И ДЕЦА

1) Задаток на Советот за заштита на мајки и деца е да ја проучува сета проблематика од областа на заштита на мајките и децата и да изработува општи смерници за спроведување на оваа заштита и за таа цел:

а) Предлага на Владата на Народна Република Македонија и соодветните ресори конкретни мерки кои што треба да се превземат за решавање на проблемите од областа на заштита на мајките и децата и помага да се спроведат овија мерки во живот.

б) Ускладува делатностите на државните органи и друштвените организации од областа на заштита на мајките и децата;

в) Соработува во изработка на сите законски прописи што се однесуваат до мајките и децата;

г) Ги проучува поедините организациони прашања од заштита на мајките и децата и ставува конкретни предлози на државните органи и друштвените организации за нивното хитно решавање;

д) Организира заедно со други државни органи и друштвени организации повремени акции за помоќ и заштита на мајките и децата.

2) Советот се состои од претседател, секретар и потребен број членови, кои што ги именува Претседателот на Владата на Народна Република Македонија.

Претседателот на Советот раководи со работите на Советот, ги свикува и раководи со неговите седници и се грижи за спроведување на неговите заклучоци;

Секретарот ги врши сите текуќи работи на Советот.

3) Советот има свој Секретаријат за вршење работите на Советот со потребен број административни службеници.

4) Советот донесува план за својата работа на своите пленарни седници на кои што исто така решава за предлозите што треба да се упатат до Владата на Народна Република Македонија или соодветните ресори.

5) Советот во својата работа се спира на апаратот на соодветните ресори и стручњаци од поедините сектори за заштита на мајките и децата.

Советот може према укажаната нужда за проучавање на поедини проблеми да образува комисији. Исто така Советот може да спроведува анкети преку друштвените организации и преку ресорите за подобро запознавање со поедини проблеми од областа за заштита на мајките и децата.

За организирање и раководење со повремени акции кои ги припрема Советот можат да се формираат посебни одбори.

6) Советот има своја претсметка на приходите и расходите која што влегува во составот на претсметката на приходите и расходите на Министерството за социјални грижи.

7) Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 15397 од 4-XI-1949 година, Скопје

246

ЗАПИСНИК

ОД 1-ТА СЕДНИЦА НА VI-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ОДРЖАНА НА 26 ОКТОВРИ 1949 ГОДИНА ВО СКОПЈЕ

Претседава: Претседателот д-р Димитар Несторов
Секретар: Кемал Сејфула

Претседателот д-р Димитар Несторов ја отвори првата седница на VI-тото редовно заседание на Народното собрание во 9 часот и го прочита Указот на Президиумот на Народното собрание на НРМ за свикување Народното собрание на VI-то редовно заседание на 26 октомври 1949 година. Сите присатни народни пратеници го сослушаа стојќи читањето на Указот.

Претседателот соопштува дека народните пратеници: Стојмен Т. Донеv е умрел на 7 јуни 1949 година, а Исен Бесид Јусуф е умрел на 17 август 1949 година, за тоа го

моли Собранието да им оддаде почест со една минута молчење. Присатните народни пратеници стоејќи им оддадоа почест со една минута молчење на умрените народни пратеници. Извештаите за смртта на пратениците се испратени до Мандатно-имунитетниот одбор.

Пред да премине на утврдувањето на дневниот ред Претседателот соопштува дека Президиумот на Народното собрание на НРМ достави на Собранието писмо бр. 1241 од 15 X 1949 година со кое бара одобрување и потврдување на указите издадени во меѓувремето од V-тото до VI-тото редовно заседание на Народното собрание на НРМ.

Претседателот соопштува дека Владата на НРМ поднела на Народното собрание на решавање: Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на одборници за народни одбори; Предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за административно-територијалната подела на Народна Република Македонија; Предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за одзивање на народните претставници; Предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за одредување имиња на населените места, улиците и плоштадите и за нумерирање на куќите; Предлог на законот за одредување имиња на населените места, улиците и плоштадите и за нумерирање на куќите; и Предлог на законот за држење и носење на оружје.

Согласно чл. 54 од Правилникот за работата на Народното собрание на НРМ законските предлози се упатени до Законодавниот одбор на претрес. Одборот за сите овие законски предлози поднесе свој членштај. Овие извештаи со законските предлози се напечатени и разделени на народните пратеници.

Се соопштува дека Владата на НРМ му ги поднела на Народното собрание на одобрение уредбите донесени во меѓувремето од 15 април 1949 година до 20 октомври 1949 година. Претседателот соопштува дека списокот на овие уредби е отпечатен и разделен на народните пратеници, а потврдата на истите ќе се стави на дневен ред.

Претседателот д-р Димитар Несторов соопштува дека сите молби и жалби упатени до Народното собрание се испратени до Одборот за молби и жалби.

Народното собрание по предлог на Претседателот д-р Димитар Несторов им одобрава по два дена отсуство на народните пратеници: Наско Г. Тодоров, Филип Никодовски, Александар Дума, Петар Пилузе, Божин Стефановски, Стојче Поповски и Борис Алексовски.

По тоа Претседателот објавува да се минува на дневниот ред: Утврдување на дневниот ред.

По предлог на Претседателот д-р Димитар Несторов Народното собрание утврди за идната седница следниот дневен ред:

1) претрес на Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за избор на одборници за народни одбори;

2) претрес на Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за административно-територијалната подела на Народна Република Македонија;

3) претрес на Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за одзивање на народните претставници;

4) претрес на Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за одредување имиња на населените места, улиците и плоштадите и за нумерирање на куќите;

5) претрес на Законот за шумите;

6) претрес на Законот за држење и носење на оружје;

7) потврда на указите од Президиумот на Народното Собрание на НРМ донесени во меѓувремето од V-тото до VI-тото редовно заседание на Народното собрание на НРМ; и

8) претрес на Предлогот на Одлуката за потврдување уредбите што ги донела Владата на НРМ во времето од 15. IV 1949 година до 20 X 1949 година.

По тоа Претседателот д-р Димитар Несторов ја заклучи седницата во 9,30 часот, а идната е закажа за 16 часот со утврдениот дневен ред.

Секретар,
Кемал Сејфула с. р.

Претседател,
Д-р Димитар Несторов с. р.

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
240	Одлука за потврдување на уредбите донесени врз основа на чл. 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на земјата во времето од 14 април 1949 година до 20 октомври 1949 год.
241	Правилник за државните ловишта од републиканско значење
242	Решение за оснивање и работење на Советот за заштита на мајки и деца при Министерството за социјални грижи
243	Решение за именување претседател, секретар и членови на Советот за заштита на мајки и деца
244	Решение за разрешување од должност на претседателот и членовите на Советот за заштита на мајки и деца при Министерството за социјални грижи на НРМ и именување на нов претседател и нови членови
245	Правилник за организацијата и работата на Советот за заштита на мајки и деца
246	Записник од I-та седница на VI-то редовно заседание на Народното собрание на НРМ одржана на 26 октомври 1949 година во Скопје